

БРИК АД Берово
Финансиски извештаи
и
Извештај на независниот ревизор
за годината која завршува на 31 Декември 2024

Мај, 2025

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 24
 ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
 ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2024 година	
 ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2024 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

До

Сопствениците и раководството на

БРИК АД Берово

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БРИК АД Берово, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2024 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на сепкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Финансиските извештаи за 2023 година беа ревидирани од друг ревизор, за кои истиот изразил мислење без резерва.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр. 22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел. моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори на БРИК АД Берово, по 31 декември 2024 година, и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на ден 31 Декември 2024 година, бидејќи тој датум му претходи на денот кога бевме ангажирани за ревизори на друштвото. Бидејќи почетните и крајните залихи влијаат на резултатот од работењето, ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Билансот на успех или на нето сметководствената вредност на постојаните средства и вредноста на запихите.

Како што е наведено во Белешка 22 - Залихи, Друштвото има евидентирано залихи кои се однесуваат на сировини и материјали и резервни делови во износ од 4.961 илјади денари, кои во книговодствената евиденција на Друштвото се водат по плански цени и со отстапување од планските цени на истите. На крајот на периодот на известување, Друштвото врши пресметка на просечното отстапување од планските цени на потрошените и продадените сировини и материјали и резервни делови со што истите се сведуваат на нивната набавна цена. Согласно МСС 2 - Залихи, одредени техники за мерење на запихите можат да се користат како соодветни методи за мерење, доколку резултатите од мерењето се приближни на нивната набавна вредност. Со спроведените ревизорски постапки, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во точноста на нивното вреднување согласно МСС 2. Било какви корекции кои можеби би требало да се направат при вреднувањето на запихите, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување, би можеле материјално да влијаат врз презентираниите резултати на работењето и врз финансиската состојба на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите наведени во пасусот основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на БРИК АД Берово на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е, исто така, одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на БРИК АД Берово за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Радовиш, 26.05.2025 година

Јанка Димитрова
Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител
Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	16.568	35.993
Останати приходи	5	-	890
Капитализирано сопствено производство и услуги		341	-
Вкупно приходи од работењето		16.909	36.882
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	5.410	12.588
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	353	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	643	646
Останати трошоци од работењето	9	6.048	7.296
Трошоци за вработените	10	7.936	12.212
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	809	740
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	33	198
Вкупно расходи од работењето		21.232	33.680
Финансиски приходи	15	1	283
Финансиски расходи	16	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Добивка/(Загуба) од редовното работење		(4.323)	3.485
Нето добивка/(загуба) од прекинати работења		-	-
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	(4.323)	3.485
Данок на добивка	18	-	622
Одложени даночни приходи/(расходи)		-	-
Нето добивка/(загуба) за деловната година	19	(4.323)	2.862
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	(4.323)	2.862
Заработувачка по акција (во денари)		(574)	380

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 28.02.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БРИК АД Берово
Претседател на управен одбор
Трајчо Бучков



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	32.117	32.701
Вложувања во недвижности		3.589	3.813
Долгорочни финансиски средства		35.249	48.577
Вкупно нетековни средства		70.955	85.092
Тековни средства			
Запихи	22	5.306	6.445
Побарувања од купувачи	23	2.213	995
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	987	1.625
Краткорочни финансиски средства	26	14.000	-
Парични средства и парични еквиваленти	27	2.596	5.734
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	28	14	17
Вкупно тековни средства		25.116	14.816
ВКУПНО СРЕДСТВА		96.071	99.908
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		20.057	20.057
Премии за емитирани акции		68	68
Сопствени акции		(245)	(245)
Резерви		42.900	42.900
Акумулирана добивка/(загуба)		36.096	33.233
Добивка/(Загуба) за деловната година		(4.323)	2.862
Вкупно главнина и резерви	29	94.552	98.875
Неконтролирано учество		-	-
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва		322	84
Обврски спрема добавувачи	31	220	227
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	36	5
Останати тековни обврски	33	941	716
Тековни обврски по заеми и кредити	34	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПБР)	35	-	-
Вкупно тековни обврски		1.519	1.033
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		96.071	99.908

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 28.02.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БРИК АД Берово

Претседател на управен одбор

Трајчо Вуков



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Премии за емитирани акции	Сопствени акции	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2024	20.057	68	(245)	42.900	36.096	98.875
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2024 година					(4.323)	(4.323)
Реинвестирана добивка				-	-	-
Исплатена дивиденда					-	-
Состојба на 31.12.2024	20.057	68	(245)	42.900	31.773	94.552

Опис	Основна главнина	Премии за емитирани акции	Сопствени акции	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	20.057	68	(245)	42.900	41.233	104.012
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година					2.862	2.862
Реинвестирана добивка				-	-	-
Исплатена дивиденда					(8.000)	(8.000)
Состојба на 31.12.2023	20.057	68	(245)	42.900	36.096	98.875

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	2024	2023
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	(4.323)	2.862
Амортизација на основни средства	809	740
(Зголемување)/Намалување на тековните средства		
Залихи	1.139	460
Побарувања од купувачи	(1.218)	6.586
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	85
Останати краткорочни побарувања	638	(1.528)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	3	7
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	561	5.610
Зголемување/(Намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	238	27
Обврски спрема добавувачи	(8)	(1.029)
Обврски за аванси, депозити и кауции	31	(25)
Останати тековни обврски	224	(3.719)
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	486	(4.746)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(2.466)	4.467
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	-	(2.084)
Долгорочни финансиски средства	13.328	(14.000)
Краткорочни финансиски средства	(14.000)	14.000
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	(672)	(2.084)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Исплатени дивиденди	-	(8.000)
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	-	(8.000)
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	(3.138)	(5.617)
Готовина на почетокот од годината	5.734	11.351
Готовина на крајот од годината	2.596	5.734

Бележките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

БРИК АД Берово (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва на 10.05.1996 година.

Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 05.200 – Вадење логит.

Основачите на Друштвото се наведени во акционерската книга.

Вид на акции: обични

Вкупен број на акции: 7.525

Број на акционери : 12

Номинална вредност по акција: ЕУР 51,19

Номинална вредност на капиталот: ЕУР 385.204.75

Седиштето на Друштвото е лоцирано во на ул. Задарска бб, Берово, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 11 вработени (31 декември 2023: 16 вработени).

Со актот за основање на БРИК АД Берово се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на БРИК АД Берово.

Друштвото има двостепен систем на управување и тоа: Управен одбор и Надзорен одбор и Собрание на акционери.

Во Управниот одбор членуваат:

- Трајчо Вучков - Претседател на Управен одбор;
- Игор Чичаковски - Член на Управен одбор;
- Наташа Михајловска - Член на Управен одбор;
- Љупчо Чичаковски - Член на Управен одбор;
- Звонко Рушковски - Член на Управен одбор.

Во Надзорниот одбор членуваат:

- Татјана Чичаковска - Претседател на Надзорен одбор;
- Кирил Крамарски - Член на Надзорен одбор;
- Цаца Зикова – Независен член на Надзорен одбор.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е. во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл. Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2023 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2024 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2024 година

Во илјади денари

Капиталните добијати од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува право пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Недвижности	2.5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2%-10%
Деловен инвентар	5% - 20%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во "Останати оперативни трошоци" се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспееани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати трошоци на работењето" (белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни аложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначеен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2023: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сесопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настан по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е. побарувања и обврски исказани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во следниов преглед:

	Во денари	Во денари
валута	2024	2023
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	58,8807	55,6516

(б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со ремирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31 декември 2024 година

Во илјади денари

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	16.261	35.777
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	12	-
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	43	-
Приходи од наемнини	252	216
Вкупно	16.568	35.993

Белешка 5 Останати приходи

Опис	2024	2023
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	-	882
Останати приходи од работењето	-	7
Вкупно	-	890

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	1.188	2.435
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	17	28
Трошоци за енергија (за производство)	503	635
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	26	24
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	1.246	4.371
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	255	441
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	14	255
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	102	33
Отстапувања од стандардните (плански) цени	2.059	4.367
Вкупно	5.410	12.588

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2024	2023
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	353	-
Вкупно	353	-

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2024	2023
Транспортни услуги	2	80
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	82	90
Услуги за одржување и заштита	144	144
Наем - лизинг	99	96
Останати услуги	316	235
Вкупно	643	646

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2024	2023
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	4.267	4.228
Трошоци за спонзорства и донации	-	10
Трошоци за репрезентација	38	92
Трошоци за осигурување	55	108
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	48	83
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	53	58
Трошоци за користење на права (освен наем)	728	1.394
Останати трошоци на работењето	859	1.325
Вкупно	6.048	7.296

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2024	2023
Плата и надоместоци на плата - бруто	7.267	11.221
Останати трошоци за вработените	253	335
Дневници за службени патувања, ноевања и патни трошоци	-	2
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	415	655
Вкупно	7.936	12.212

Белешка 11 Амортизација

Опис	2024	2023
Амортизација на градежни објекти	142	142
Амортизација на постројки и опрема	442	373
Амортизација на вложувања во недвижности	225	225
Вкупно	809	740

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Друштвото нема вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото нема резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Опис	2024	2023
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	33	20
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	-	178
Вкупно	33	198

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	2024	2023
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1	283
Вкупно	1	283

Белешка 16 Финансиски расходи

Опис	2024	2023
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	-
Вкупно	-	-

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Загубата пред оданочување за тековната 2024 година изнесува 4.323 илјади денари. Во претходната 2023 година добивката пред оданочување изнесуваше 3.485 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2024 година има прикажано загуба пред оданочување во вкупен износ од 4.323 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2024 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2024 година нема пресметан данок на добивка (2023: 622), како што е прикажано во наредната табела:

Опис	2024	2023
Добивка/(Загуба) пред оданочување од БУ	(4.323)	3.485
Непризнати расходи за даночни цели	2.223	2.738
Даночна основа	(2.100)	6.223
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа	-	6.223
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	-	622
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	-	622

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето загубата од редовното работење за деловната 2024 година после оданочување изнесува 4.323 илјади денари. Во претходната 2023 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 2.862 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината

Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2024 година изнесува 4.323 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2023 година изнесуваше 2.862 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Нематери- јални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	3.606	37.286	66.084	208	21.291	128.476
Нови набавки	-	-	-	-	-	-
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	3.606	37.286	66.084	208	21.291	128.476
Акумулирана депрецијација на 01.01.2024	-	33.402	62.323	50	-	95.775
Депрецијација 2024	-	142	442	-	-	584
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	-	33.545	62.765	50	-	96.359
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	3.606	3.883	3.762	159	21.291	32.701
Нето сегашна вредност на 31.12.2024	3.606	3.741	3.320	159	21.291	32.117

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Нематери- јални средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	3.606	37.286	64.001	208	21.291	126.392
Нови набавки	-	-	2.084	-	-	2.084
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	3.606	37.286	66.084	208	21.291	128.476
Акумулирана депрецијација на 01.01.2023	-	33.260	61.950	50	-	95.259
Депрецијација 2023	-	142	373	-	-	515
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	33.402	62.323	50	-	95.775
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	3.606	4.026	2.051	159	21.291	31.133
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	3.606	3.883	3.762	159	21.291	32.701

Белешка 22 Залихи

Опис	2024	2023
Залихи на сировини и материјали	1.807	2.732
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.154	3.330
Залиха на трговски стоки	346	383
Вкупно	5.306	6.445

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	2.213	995
Вкупно	2.213	995

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Друштвото нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2024	2023
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	925	1.536
Побарувања од вработените	62	89
Вкупно	987	1.625

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Опис	2024	2023
Краткорочно орочени денарски средства	14.000	-
Вкупно	14.000	-

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	2.197	5.391
Парични средства во благајна	236	251
Девизни сметки	92	92
Останати парични средства	70	-
Вкупно	2.596	5.734

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)

Опис	2024	2023
Однапред платени трошоци	14	17
Вкупно	14	17

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2024	2023
Основна главнина	20.057	20.057
Премии за емитирани акции	68	68
Сопствени акции	(245)	(245)
Законски, статутарни и останати резерви	42.900	42.900
Акумулирана добивка/(загуба)	36.096	41.233
Добивка/(Загуба) за деловната година	(4.323)	2.862
Исплатена дивиденда	-	(8.000)
Вкупно	94.552	98.875

Белешка 30 Долгорочни обврски

Друштвото нема долгорочни обврски.

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	220	227
Вкупно	220	227

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Опис	2024	2023
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	36	5
Вкупно	36	5

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	422	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	172	241
Обврски за персонален данок на доход	19	16
Обврски за плата и надоместоци на плата	327	442
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	-	18
Вкупно	941	716

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Друштвото нема обврски по заеми и кредити.

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Друштвото нема одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР).

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Друштвото има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Трансакциите со поврзани страни се вршат во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени.

2024			
Поврзана страна	обврски	приходи	расходи
А.Д. АЛКАЛОИД Берово	322		133
Надоместоци на клучен раководен персонал			4.267
2023			
Поврзана страна	обврски	приходи	расходи
А.Д. АЛКАЛОИД Берово	84		157
Надоместоци на клучен раководен персонал			4.228

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2024 година Друштвото не се јавува како странка во судски спорови, ниту како тужител, ниту како тужена страна.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

37.3 Даночни обврски

Со состојба 31.12.2024 година во друштвото не е вршена контрола по основ на данок на добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што презентираниите даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни.

Белешка 38 Последователни настани

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

БРИК АД Берово
Претседател на Управен одбор
Трајчо Вучков



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 04049829

Целосно име: Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и

неметали БРИК Берово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	70.954.793,00			85.091.970,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	158.725,00			158.725,00
3	-- Издатоци за развој	115.867,00			115.867,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	42.858,00			42.858,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	31.958.332,00			32.542.710,00
10	-- Недавижности (011+012)	7.347.363,00			7.489.779,00
11	-- Земјиште	3.606.362,00			3.606.362,00
12	-- Градежни објекти	3.741.001,00			3.883.417,00
13	-- Постројки и опрема	13.727,00			19.317,00
14	-- Транспортни средства	3.306.247,00			3.742.619,00
18	-- Материјални средства во подготовка	21.290.995,00			21.290.995,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	3.588.566,00			3.813.278,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	35.249.170,00			48.577.257,00
22	-- Вложувања во подружници	35.248.694,00			34.576.781,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	476,00			476,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	476,00			476,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства				14.000.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	25.102.502,00			14.798.995,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	5.306.316,00			6.445.053,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	1.807.039,00			2.732.486,00

39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.153.656,00		3.329.760,00
42	-- Залихи на трговски стоки	345.621,00		382.807,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	3.200.332,00		2.619.875,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.213.491,00		995.163,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	924.910,00		1.535.912,00
50	-- Побарувања од вработените	61.931,00		88.800,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	14.000.000,00		
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	14.000.000,00		
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.595.854,00		5.734.067,00
60	-- Парични средства	2.595.854,00		5.734.067,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	13.600,00		16.800,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	96.070.895,00		99.907.765,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	94.552.124,00		98.874.876,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	20.056.834,00		20.056.834,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	68.140,00		68.140,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	245.213,00		245.213,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	42.899.545,00		42.899.546,00
72	-- Законски резерви	11.345.111,00		11.345.111,00
74	-- Останати резерви	31.554.435,00		31.554.435,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	36.095.569,00		33.233.123,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			2.862.446,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	4.322.752,00		
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.518.771,00		1.032.889,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.518.771,00		1.032.889,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	322.024,00		83.811,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	219.674,00		227.359,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	36.343,00		5.309,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	171.927,00		240.680,00
100	-- Обврски кон вработените	327.427,00		441.590,00
101	-- Тековни даночни обврски	441.376,00		16.140,00
108	-- Останати краткорочни обврски			18.000,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	96.070.895,00		99.907.765,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------------	------	------------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------

		година	за тековна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	16.908.816,00	36.882.120,00
202	-- Приходи од продажба	16.567.959,00	35.992.598,00
203	-- Останати приходи		889.522,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	340.857,00	
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	21.232.121,00	33.679.679,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	5.410.075,00	12.588.042,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	352.869,00	
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	643.166,00	645.802,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.048.149,00	7.295.993,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	7.935.765,00	12.212.098,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.830.106,00	7.436.257,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	402.205,00	642.542,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.034.774,00	3.141.777,00
217	-- Останати трошоци за вработените	668.680,00	991.522,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	809.090,00	740.016,00
222	-- Останати расходи од работењето	33.007,00	197.728,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	553,00	282.786,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	553,00	282.786,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)		494,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва		494,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)		3.484.733,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	4.322.752,00	
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)		3.484.733,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	4.322.752,00	
252	-- Данок на добивка		622.287,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)		2.862.446,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	4.322.752,00	
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	11,00	16,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината		2.862.446,00
270	-- Загуба за годината	4.322.752,00	
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)		2.862.446,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	4.322.752,00	

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	3.606.362,00			3.606.362,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	3.741.001,00			3.883.417,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	924.910,00			1.535.912,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	2.213.491,00			995.163,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	19.879.761,00			19.879.761,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	541.698,00			311.170,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	191.367,00			256.820,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	327.427,00			441.590,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	16.315.959,00			35.776.598,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	252.000,00			216.000,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)				889.522,00

668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.138.870,00		2.413.400,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	17.087,00		27.510,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	40.382,00		7.839,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	9.042,00		13.545,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	461.371,00		556.501,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	41.949,00		78.390,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.245.579,00		4.370.630,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	13.744,00		254.778,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.220,00		80.498,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	82.025,00		90.258,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	98.656,00		95.940,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	82.662,00		71.678,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	216.222,00		263.104,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)			2.240,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	402.211,00		626.900,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	4.266.648,00		4.227.762,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	37.793,00		92.026,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	54.877,00		105.908,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	47.924,00		82.767,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	399.601,00		771.332,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.500,00		553.847,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	11,00		16,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

			за тековна година	
4040	- 05.200 - Вадење лигнит	16.909.369,00		

Потпишано од:

Trajcho Muckov

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3

Годишен извештај за работењето за 2024 година

А.Д. БРИК БЕРОВО

РУБРИКАЦИОНА ТАБЕЛА ЗА ЈАВНИ НЕПОСРЕДНИ

А.Д. "БРИК"

Бр. 0302-1811
28-07-2024 год.
БЕРОВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА 31.12.2024

О П И С	2024	2023
СРЕДСТВА		
<i>Долгорочни средства</i>		
Нематеријални средства	158,725	158,725
Недвижности, постројки и опрема	31,958,332	32,542,710
Вложувања во недвижности	3,588,566	3,813,278
Долгорочни вложувања	35,249,170	48,577,257
Вкупно долгорочни средства	70,954,793	85,091,970
<i>Тековни средства</i>		
Парични средства и еквиваленти на парични средства	2,595,854	5,734,067
Побарувања од купувачи	2,213,491	995,163
Останати побарувања	986,841	1,624,712
Краткорочни финансиски вложувања	14,000,000	
Залихи	5,306,316	6,445,053
Платени трошоци за идни периоди	13,600	16,800
Вкупно тековни средства	25,116,102	14,815,795
ВКУПНО СРЕДСТВА	96,070,895	99,907,765
КАПИТАЛ		
Основна главнина	19,879,761	19,879,761
Резерви	42,899,546	42,899,546
Акумулирана добивка	36,095,569	33,233,123
Пренесена загуба		
Добивка/(Загуба) за финансиската година	4,322,752	2,862,446
Вкупна сопственичка главнина	94,552,124	98,874,876
ОБВРСКИ		
<i>Долгорочни обврски</i>		
<i>Тековни обврски</i>		
Обврски кон добавувачи	541,698	311,170
Останати краткорочни обврски	977,073	721,719
Одложени трошоци и приходи за идни периоди		
Вкупно тековни обврски	1,518,771	1,032,889
ВКУПНО ОБВРСКИ	1,518,771	1,032,889
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	96,070,895	99,907,765

А.Д. „БРИК“-БЕРОВО

Директор:

Трајчо Вучков



А.Д. БРИК БЕРОВО

РУДНИЦИ ИНДУСТРИЈА ЗА ЈАГЛЕНИ НЕМЕТАЛИ
А.Д. "БРИК"
 Бр. 0302-1812
 28.02.2025 год.
 БЕРОВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА
 НА 31.12.2024

О П И С	2024	2023
Приходи		
Приходи од продажба и останати деловни приходи	16,567,959	35,992,598
Останати оперативни приходи	340,857	889,522
Вкупно оперативни приходи	16,908,816	36,882,120
Трошоци		
Промена во залихите	-	-
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	352,869	-
Потрошени материјали, енергија, резервни делови	5,410,075	12,588,042
Трошоци за услуги	643,166	645,802
Трошоци за амортизација	809,090	740,016
Трошоци за вработени	7,935,765	12,212,098
Други трошоци од оперативно работење	6,048,149	7,295,993
Останати расходи од работењето	33,007	197,728
Вкупно оперативни трошоци	21,232,121	33,679,679
(Загуба)/Добивка од оперативно работење	- 4,323,305	3,202,441
Финансиски приходи (нето)	553	282,786
Финансиски расходи (нето)	-	494
(Загуба)/Добивка пред оданочување	- 4,322,752	3,484,733
Данок на добивка		622,287
Нето (загуба)/добивка за година	- 4,322,752	2,862,446
Останата сеопфатна добивка пред оданочување	0	
Данок на добивка на останата сеопфатна добивка (10%)	0	
Нето сеопфатна останата добивка	0	
Сеопфатна добивка (загуба) за сопствениците	-4322752	2,862,446
Заработувачка по акција - основна	581.56	385.10

А.Д. „БРИК“-БЕРОВО

Директор:

Трајчо Вучков



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ		
НА А.Д. „БРИК“-БЕРОВО ЗА 2024 година		
	000 денари	
Опис	Износ	
<u>I. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ</u>		
Нето резултат (добивка/загуба по оданочување)		(4,322,752)
Корегирње на загуба/добивка		-
Амортизација	809,090	
(Зголемување)/Намалување на побарувањата	(580,457)	
(Зголемување)/Намалување на залихи	1,138,637	
(Намалување)/Зголемување на обврски кон добавувачите	230,628	
(Намалување)/Зголемување на обврски вклучувајќи го данокот и социјалното осигурување	255,354	
(Зголемување)/Намалување на АВР	3,200	
Вкупно корегирња		1,856,452
НЕТО ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		(2,466,300)
<u>II. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ</u>		
Зголемување на постојани средства (набавка на опрема)	-	
ложување по банки и хартии од вредност	-	
Вложување по придружни друштва	(671,913)	
Вложување во хартии од вредност	-	
Побарувања за камати од банки	-	
	-	
НЕТО ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ		(671,913)
<u>III. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</u>		
Намалување на акумулирана добивка (исплата на дивиденда)	-	
Исплата на Данок на добивка за покривање на загуба-2019	-	
НЕТО ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-
IV. НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ ИЛИ НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИТЕ И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ		(3,138,213)
V. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА		5,734,067
VI. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА		2,595,854

А.Д. "БРИК"-БЕРОВО

ПУБЛИЧНИ ИНДУСТРИЈА ЗА ЈАГЛЕНИКОВЕТАЛИ
А.Д. "БРИК"
 Бр. 0301-18/19
 28.07.2025 год.
 БЕРОВО

Директор:
 Трајчо Вучков

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА ВО ГЛАВНИНАТА НА А.Д. "БРИК" - БЕРОВО

ЗА 2024 ГОДИНА

РУЧНИ ИЛИ МАШИНСКИ АКТЕНЕ И МЕТАЛИ
А.Д. "БРИК"
Бр. 83 91 - 1819
28.12.2024
БЕРОВО

	Основна	Законска	Останати	Акумулиран	Откупени	Премии	Вкупно
	главна	резерва	резерви	в добивка	сопствени акции	на емитирани и акции	
1 Јануари 2022	20,056,834	11,345,111	31,554,435	41,233,123	(245,213)	68,140	104,012,430
Исплатена дивиденда за 2023 година				(8,000,000)			(8,000,000)
Нето добивка за 2023 година				2,862,446			2,862,446
Нето загуба 2023							-
Исправка добивка/загуба претх. година							-
Сеопфатна добивка за годината							-
Зголемување на законска резерва							-
Законска резерва							-
Издвојување во законска резерва							-
Издвојување во останати резерви							-
Откупени сопствени акции							-
Премии на емитирани акции							-
Данок на добивка за покривање на загуба							-
31 Декември 2023	20,056,834	11,345,111	31,554,435	36,095,569	(245,213)	68,140	98,874,876
1 Јануари 2024	20,056,834	11,345,111	31,554,435	36,095,569	(245,213)	68,140	98,874,876
Исплатена дивиденда за 2024 година							-
Нето добивка за 2024 година				(4,322,752)			(4,322,752)
Нето загуба 2024 година							-
Исправка добивка/загуба претх. година							-
Сеопфатна добивка за годината							-
Зголемување на законска резерва							-
Законска резерва							-
Издвојување во законска резерва							-
Издвојување во останати резерви							-
Откупени сопствени акции							-
Премии на емитирани акции							-
Данок на добивка за покривање на загуба							-
31 Декември 2024	20,056,834	11,345,111	31,554,435	31,772,817	(245,213)	68,140	94,552,124

А.Д. "БРИК" - БЕРОВО

Директор:
Трајчо Вучков

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383, 384 од Законот за трговските друштва како и член 79 од Статутот на Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК- Берово, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 27.06.2025 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За одобрување на ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираниот финансиски извештај на АД БРИК Берово за 2024 година

Член 1

Се одобрува ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи и на консолидираната годишна сметка и на консолидираниот финансиски извештај за Акционерско друштво рудници и индустрија за јаглен и неметали АД БРИК Берово со седиште на Ул.Задарска ББ Берово ЕМБС 4049829 и ЕДБ 4001989100123, за 2024 година, од овластен ревизор Друштво за ревизија ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ Радовиш.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Берово, 27.06.2025 година



АД БРИК Берово

Претседавач на собранието